



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 12420
24.07.2014 година
Скопје

ЗАПИСНИК од CXLVI -та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

Одржана од 14 до 17 февруари 2014 година согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување на состанок

Без одржување на состанок, од 14 до 17 февруари 2014 година членовите на Управниот одбор се изјаснија по следните предлози:

1. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година
2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Диамед Македонија“ за третирање на осигурените лица со дијализа во 2014 година
3. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлозите со што согласно член 21 на Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

**Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување
на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи
за 2014 година**

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Диамед Македонија“ за третирање на осигурените лица со дијализа во 2014 година

и

Одлука

за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица

Љубиша Каранфиловски покрај позитивното изјаснување по предлозите наведе дека гласа за одлуките бидејќи се стекнал со убедување дека нивната реализација нема да доведе до загуба на работни места во јавните здравствени установи чиј надоместок се намали заради преземање на дејноста од новата здравствена установа.

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот одбор:

- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;
- Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член;
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член;
- Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член.

**Записничар,
Христо Трповски**

**Управен одбор
Заменик на претседателот,
Ангел Митевски**

Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехазџи Хемали Мехазџи